

84-та Средба на правници

Здружение на правници на Република Северна Македонија

27.10.2022 – 29.10.2022 година, Езерски комплекс Метропол - Охрид

Четврток 27.10.2022 год.

09:00 - 10:00

Регистрација на учесници

10:00 - 10:15

Обраќање на претседателот на Здружение на правници на Република Северна Македонија г-дин Стевица Јосифовски

10:30 - 11:30

Тема 1: „Еднаквост на оружјата во кривичната постапка и прашања во врска со конфискацијата и одземање предмети низ праксата на ЕСЧП“

Предавач: Габриела Гајдова, судија во Основен суд – Велес

11:30- 12:30

Тема 2: „ПИ мерки наспроти правото на приватност – судска пракса и меѓународни стандарди“

Предавач: Ненад Савески, судија во Основен Кривичен суд - Скопје

12:30- 13:00

Кафе Пауза

13:00 - 14:00

Тема 3: „Меница како веродостојна и извршна исправа, од аспект на нотарско работерње“

Предавач: Марјан Коцевски, нотар

14:00 – 15:00

Тема 4: „Правно – технички аспекти во администрирање и регистрација на инфраструктурни објекти во Катастарот на недвижности“

Предавачи: Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, професор на Градежен факултет – УКИМ Скопје, проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, професор на Градежен факултет – УКИМ Скопје и м-р.Сања Ристовска, дипломиран геодетски инженер

Петок 28.10.2022 год.

10:00 - 11:00

Тема 5: „Исклучување на содружник во ДОО“

Предавач: Проф. д-р Марко Андонов, декан на факултетот за правни науки при УАКС

11:00 - 12:00

Тема 6: „Како да се подели имотот на избришаните неактивни субјекти од надлежниот регистар“

Предавач: м-р Оливер Гашев, адвокат

12:00 - 12:30

Кафе Пауза

12:30 - 13:30

Тема 7: „Основачите и управителите на трговските друштва преку институтот даночна гаранција согласно со Законот за даночна постапка“

Предавачи: *Јасмина Пршевска Илиевска, раководител на одделение за правни работи и Лилјана Аксенова Попова, раководител на одделение за наплата на долговите во Дирекцијата за големи даночни обврзници, Управа за јавни приходи*

13:30 - 14:30

Тема 8: *„Дисциплинските постапки и постапките за утврдување на одговорност на судија и претседател на суд, според новиот Закон за Судски совет“*

Предавач: *М-р Миљазим Мустафа, член на Судски совет на РСМ*

20:00 - 24:00

Свечена вечера

Сабота 29.10.2022 год.

09:00 - 09:45

Тема 9: *„Раскинување на договорите поради променети околности во контекст на актуелните состојби: пандемија, воени дејствија и енергетска криза“*

Предавач: *проф. д-р Јадранка Дабовиќ, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - УКИМ Скопје*

09:45 - 10:45

Тема 10: *„Разлики помеѓу ништовни и рушливи договори во ЗОО, со посебен осврт на фиктивните договори и правната санкција на истите“*

Предавач: *Антоанета Димовска, судија во Основен граѓански суд - Скопје*